



## ОПШТИНА ПРОБИШТИП

тел: 032 483 131 факс: 032 483 047  
ул. Јаким Стојковски бр.1, 2210 Пробиштип  
Република Северна Македонија  
[www.probistip.gov.mk](http://www.probistip.gov.mk) [info@probistip.gov.mk](mailto:info@probistip.gov.mk)

Вид - Име на услугата	Пристап до информации од јавен карактер
Потребни документи	1. Барање за пристап до информации од јавен карактер до Општина Пробиштип-готов образец во ОЦУ и на веб страницата <a href="http://probistip.gov.mk/informacii-od-javen-karakter/">http://probistip.gov.mk/informacii-od-javen-karakter/</a> кој граѓанинот/клиент го пополнува. (Барањето може да биде упатено усно, писмено и по електронски пат)
Административна такса	Пристапот до информациите од јавен карактер е бесплатен
Прием на барањето	12. Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Општински центар за услуги (ОЦУ) 3. Писмено барање по електронски пат се поднесува на електронските адреси: <a href="mailto:agenovska@probistip.gov.mk">agenovska@probistip.gov.mk</a> <a href="mailto:stojmirovski@probistip.gov.mk">stojmirovski@probistip.gov.mk</a> <a href="mailto:info@probistip.gov.mk">info@probistip.gov.mk</a> Единствено барањата примени по електронски пат на претходно наведените електронски адреси на службените лица ќе бидат предмет на процедура согласно член 15 став 2 од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер.
Место на реализација	Службени лица за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер
Рок на реализација	Веднаш, а најдоцна во рок од 20 дена од денот на прием на барањето (член 21 од Законот за слободен пристап до информации). Согласно член 22 став 1 од Законот за слободен пристап до информации, може да се продолжи рокот, но најмногу до 30 дена од денот на приемот на барањето.
Начин на доставување на услугата / документот	На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа: а) по пошта б) телефон в) факс г) е-маил или д) друго
Рок на жалба	Барателот на информацијата има право да поднесе жалба до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер против решението со кое имателот на информацијата го одбил или отфрлил барањето, согласно со член 27 став 1 од Законот за слободен пристап до информации, во рок од 15 дена од денот на прием на Решението.
Законски основ	Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/ 2019)
Забелешка	Образецот/ барањето може да се симне и од веб страната на Општината <a href="http://probistip.gov.mk/informacii-od-javen-karakter/">http://probistip.gov.mk/informacii-od-javen-karakter/</a>

